



**Адреса:**

“Илинденска” 8  
1413  
населба Чашка

**тел:**

+389 (0) 43 241 400

**Факс:**

+389 (0) 43 241 343

**е-пошта:**

opstina@caska.gov.mk

**Градоначалник:**

Горанчо Пановски

**Советник за  
локален економски  
развој:**

Маја Анастасовска

**Советник -  
комунален  
инспектор  
и одговорен за  
општинскиот имот:**

Марјан Јовановски

**Советник - архитект  
за урбанистичко  
планирање:**

Емилија Спировска

**Виш соработник за  
ИКТ**

Димче Ангелов

**Соработник за  
локален економски  
развој**

Лидија Пљакова

## Против пожарно возило за Чашка

Советот на Општина Велес и Градоначалникот Горан Петров официјално го предеадоа на времено користење противпожарното возило ( цистерна за вода) на Општина Чашка.

Официјално градоначалникот Петров и Градоначалникот Пановски го потпиша договорот со кој се уредуваат условите и начинот на користење на возилото .



## АГРО ЛИНК Чашка

Во тек е собирање на полжавите од фарма АГРО ЛИНК Чашка. После 5 до 6 месеци нивно хранење на фармата , се собираат полжавите и истите се класифицираат во I и II класа.

Полжавите од I класа се трезни, односно од II класа се за месо и паштета. Агро Линк функционира и успешно работи веќе 6 години. Г-дин Тоше Горѓиев не информираше дека нивниот пласман 100% е извозен, во Италија.

Оваа година производството од оваа фарма се очекува да биде од 8 до 10 тони.



**Населено место  
Согле**

Село  
оддалечено 25 км  
југо-запад од  
општинскиот  
центар.

Се наоѓа 2 км  
северо-запад од  
с.Теово.

Населението  
се занимава со  
овчарство и  
земјоделство.

Позначајни  
знаменитости се  
манастирот Св.  
Богородица,  
подигнат  
најверојатно во  
визнатискиот  
период, обновен во  
1850 год, а црквата  
во 1855 год.  
Манастирот  
изобилува со богата  
библиотека и  
располагал со ретки  
пергаменти и  
ракописи. Постои и  
џамија, подигната  
негде 1371 год.

Со  
доаѓањето на  
Турците доста  
турски фамилии се  
преселиле во овие  
краишта од Азија и  
го потиснале  
месното население  
во околните села  
Теово и Богомила.

## Грант од Словачка Амбасада за Чашка

Како резултат на взаемната соработка помеѓу Општина Чашка и Амбасадата на Република Словачка произлезе добивање на Грант- парична помош за Општина Чашка.

Грантот од Амбасадата е во висина од 270 810,00 денари или 4 438 евра наменети за набавка на парен котел, односно за инсталирање на парно греење во подрачното основно училиште „Тодор Јанев“ во село Мелница.

Оваа учебна година односно 2010/2011 година во подрачното училиште образовниот процес го следат 126 ученици.

На 13 септември официјално се потпиша договорот од страна на Амбасадорот на Република Словачка г- дин Роберт Кирнаг и Градоначалникот на Општина Чашка г- дин Горанчо Пановски.

Општина Чашка се залага за подобрување на животот во сите населени места.



### Работа на Мулти етнички центар „МОЗАИК“ Чашка

Како резултат на проектните активности на Центарот за граѓански права МОЗАИК од Чашка, финансиран од ЦИРА низ програмата CIVICA финансиски поддржана од Швајцарската Агенција за развој и соработка успешно работи Мулти етничкиот центар во Чашка.

Децата од Чашка, Горно и Долно Јаболчиште се стекнуваат преку обука на англиски јазик, ненасилна комуникација и информатика односно компјутерски вештини.

За период од скоро 5 месеци работа на центарот до сега се обучени 64 деца. На крајот од циклусот од 5 сесии децата добиваат сертификати на еко викенд во Папрадиште.